



Инспекторите од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 235 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014 и 33/2015 ), донесоа

## **ЗАКЛУЧОК**

Постапката поведена со писмо број 16-3451/1 од 01.04.2015 година за вршење на редовен инспекциски надзор во ЈУ Детски дом „11 Октомври,, - Скопје, се запира.

## **Образложение**

Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерство за труд и социјална политика, извршија редовен инспекциски надзор во ЈУ Детски дом „11 Октомври,, - Скопје на ден 07 и 08.04.2015 година.

Инспекцискиот надзор е извршен над применувањето и спроведувањето на Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014 и 33/2015), Законот за семејството („Службен весник на Република Македонија” број 80/92, 09/96, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/2010, 156/2010, 39/2012, 44/2012, 38/2014 и 115/2014), Законот за установите („Службен весник на Република Македонија“ број 32/2005, 120/2005 и 51/2011) подзаконските, општите, поединечните и другите акти донесени врз нивна основа.

При инспекцискиот надзор не се констатирани недостатоци и неправилности во остварувањето и користењето на правото на сместување на деца во установа за социјална заштита, за што е составен записник број 16-3451/2 од 09.04.2015 година.

Со оглед на наведеното, согласно член 41 став 4 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија,, број 50/2010, 16/2010, 157/2011, 147/2013, 41/2014 и 33/2015 ), се донесе заклучок како во диспозитивот.

Жалбата не го задржува извршувањето на заклучокот согласно член 244 став 2 од Законот за социјалната заштита.

Заклучокот е донесен во Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита на ден 09.04.2015 година под број 16-3451/3.

**Упатство за правно средство:** Против овој заклучок може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка во рок од 8 дена од денот на приемот на заклучокот преку Секторот за инспекциски надзор во областа на социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика.

**Инспектори за социјална заштита:**

Генерален инспектор, Владо Аврамовски

Главен инспектор, Ирена Тодороска

Виш инспектор, Благица Пирова

Инспектор, Соња Налбанти- Димоска